

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **35/2011**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за транспорт и врски**

I.1.2) Адреса: **ул. Даме Груев 6**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.mtc.gov.mk](http://www.mtc.gov.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Елена Ангеловска - Атанасовска** Адреса на е-пошта: **[elena.atanasovska@mtc.gov.mk](mailto:elena.atanasovska@mtc.gov.mk)** Телефон/Факс: **+ 389 2 3145 530/3 226 392**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Услуга за вршење на стручен надзор над надградбата и реконструкцијата на објект – Управна зграда на Министерството за транспорт и врски во Скопје, локација: Центар – Мал ринг, КП9513 КО Центар 1**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

**Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Министерство за транспорт и врски - Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Подетален опис на предметот на договорот е даден во тендерската документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 12**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Да**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **18.10.2011**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **3**

Највисока добиена понуда: **7380000,00 ден.**      Најниска добиена понуда: **4200000,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **„Евро Консалтинг“ ДОО**

Адреса на носителот на набавката: **ул.Петко Јанчевски бр.41**

Град или населено место: **Скопје**      Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **1300000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **674000 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **26.01.2012**